

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 15 март 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП „Пролетер“ Ресен за регулиран период 2021-2023 година

1. На ЈКП „Пролетер“ Ресен се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:
 - за 2021 година
 - за категорија домаќинства во износ од 11,79 ден/м³;
 - за категорија останати во износ од 16,39 ден/м³.
 - за 2022 година
 - за категорија домаќинства во износ од 11,87 ден/м³;
 - за категорија останати во износ од 16,26 ден/м³.
 - за 2023 година
 - за категорија домаќинства во износ од 11,97 ден/м³;
 - за категорија останати во износ од 16,14 ден/м³.
2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:
 - да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
 - да подготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнис план согласно ова решение.
3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни услуги за регулираниот период 2024-2026 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за

енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 април 2021 година.

Образложение

ЈКП „Пролетер“ Ресен согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр. 08-123/20 од 19 јуни 2020 година (во понатамошниот текст: Барање).

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги по спроведување на постапката утврдена во Законот за утврдување на цени на водните услуги донесе Решение за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП „Пролетер“ Ресен за регулиран период 2021-2023 година, УП1 бр. 08-123/20 од 4 август 2020 година.

Со гореспоменатото решение се утврди просечната тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води да изнесува 12,24 ден/м³ за 2021 година, 12,37 ден/м³ за 2022 година и 12,43 ден/м³ за 2023 година.

Решението за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП „Пролетер“ Ресен за регулиран период 2021-2023 година беше објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.200 од 10 август 2020 година.

Согласно член 13 став (10) од Законот за утврдување на цени на водните услуги, давателот на услугата ЈКП „Пролетер“ Ресен е должен, без одлагање и не подоцна од 15 дена од денот на објавување на решението во Службен весник на Република Северна Македонија, да го достави до органот на управување на давателот заради донесување одлука за утврдување на тарифа за водна услуга.

Согласно член 13 став (11) од Законот за утврдување на цени на водните услуги, органот на управување на давателот е должен да ја донесе одлуката во рок 15 дена од денот на приемот на одлуката и истата да ја достави до градоначалникот заради давање согласност на одлуката во рок од осум дена од денот на нејзиното донесување, а согласно член 13 став (12) од истиот закон, градоначалникот на општината е должен во рок не подолг од 60 дена да започне постапка за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифата за водните услуги.

Согласно член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на водните услуги и член 14 став (7) од Правилникот, давателот на водната услуга е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, во рок од 150 дена од денот на објавувањето на Решението за утврдување на тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП „Пролетер“ Ресен за регулиран период 2021-2023 година во Службен весник на Република Северна Македонија, да достави согласност од Советот на општината.

Со оглед на тоа што во законскиот утврден рок од Советот на општината не е дадена согласност на одлуката за утврдување на тарифа на водната услуга, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги согласно член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на водните услуги донесе Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП „Пролетер“ Ресен за регулиран период 2021-2023 година УП1

бр. 08-123/20 од 14 јануари 2021 година, и го објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.11 од 18 јануари 2021 година.

Согласно член 16 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е должна, во рок не подолг од 120 дена од денот на донесувањето на решението за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП „Пролетер“ Ресен, да донесе решение за утврдување на регулаторна тарифа.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 8 март 2021 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП „Пролетер“ Ресен за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр. 02-438/1 од 15 март 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги

По направената анализа на доставените податоци Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	4.518.156	4.706.522	4.833.452
Амортизација	денари	5.034	4.740	4.508
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	4.523.190	4.711.262	4.837.960
Количина	m ³	369.215	380.830	389.162
Просечна тарифа	ден/m ³	12,25	12,37	12,43

Оперативните трошоци за регулираниот период 2021 – 2023 година утврдено е да изнесуваат:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за 2021 година се пресметани согласно остварените трошоци во 2019 година зголемени за стапката на инфлација од 1,2% за 2020 година и 1,5% за 2021 година (согласно податоците објавени од Народна банка на Република Северна Македонија), за 2022 година и 2023 година се зголемени за стапка на инфлација од 1,5% и истите изнесуваат 1.059.878 денари за 2021 година, 1.075.776 денари за 2022 година и 1.091.913 денари за 2023 година;

2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства за сите три години се прифатени согласно податоците презентирани во Барањето и истите изнесуваат 30.971 денари за 2021 година, 31.687 денари за 2022 година и 32.418 денари за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основните средства се утврдени согласно процентуалното учеството на трошоците за осигурување на основните средства за вршење на дејноста прочистување на отпадни води во 2018 година во вкупните трошоци за осигурување на ниво на претпријатие. Вака добиениот процент е применет во 2019 година и за 2021 година, 2022 година и 2023 година се задржани на ниво од 2019 година во износ од 3.916 денари.
4. Трошоците за бруто плати се прифатени согласно податоците презентирани во Барањето и истите изнесуваат 3.244.521 денари за 2021 година и 3.416.272 денари за 2022 година и 3.526.336 денари за 2023 година;
5. Другите услуги за 2021 година се прифатени согласно податоците презентирани во Барањето и истите изнесуваат 24.621 денари, додека за останатите две години од регулираниот период се задржани во ист износ како и за 2021 година;
6. Останатите и вонредните трошоци за 2021 година се прифатени согласно податоците презентирани во Барањето и истите изнесуваат 146.708 денари, додека за останатите две години од регулираниот период се задржани во ист износ како и за 2021 година;
7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот за 2021 година се прифатени согласно податоците презентирани во Барањето и истите изнесуваат 7.541 денари, додека за останатите две години од регулираниот период се задржани во ист износ како и за 2021 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е признаена согласно податоците презентирани во Барањето и истата изнесува 5.034 денари за 2021 година, 4.740 денари за 2022 година и 4.508 за 2023 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика утврди просечната регулаторна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води да изнесува 12,25 ден/ m^3 за 2021 година и 12,37 ден/ m^3 за 2022 година и 12,43 ден/ m^3 за 2023 година.

Соодветно на горенаведеното, регулаторната тарифа за категоријата – домаќинства изнесува 11,79 ден/ m^3 за 2021 година, 11,87 ден/ m^3 за 2022 година и 11,97 ден/ m^3 за 2023 година и за категоријата – останати регулаторната тарифа изнесува 16,39 ден/ m^3 за 2021 година, 16,26 ден/ m^3 за 2022 година и 16,14 ден/ m^3 за 2023 година.

При утврдување на регулаторната тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.

Регулаторната комисија за енергетика го задолжува ЈКП „Пролетер“ Ресен да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

УП1 бр.08-123/20
15 март 2021 година
Скопје

**Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија**

Марко Бислимоски